



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



1	Наслов на наставниот предмет	ЗАБИ СО НЕЗАВРШЕН РАСТ НА КОРЕН – МЛАДИ ТРАЈНИ ЗАБИ			
2	Код	ВЦИБДПЗ			
3	Студиска програма	II циклус на стручни специјалистички студии по дентална медицина			
4	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за детска и превентивна стоматологија			
5	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор циклус			
6	Академска година / семестар	1-ра година, II семестар	7	Број на ЕКТС кредити	6
8	Наставник	наставници од Катедрата за детска и превентивна стоматологија			
9	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од сите предмети од прв семестар			
10	Цели на предметната програма (компетенции): совладување на нови терапевтски процедури кај повреди на забите кај децата				
11	Содржина на предметната програма:				
	Предавања				Час
	Општи биолошки принципи кај диференцијација на клетките				2
	Детерминација и диференцијација на клетките				2
	Развој на коронката на забите				2
	Развој на коренот на забите				2
	Анатомски специфичности на заби со незавршен раст на корен				2
	Хистолошки специфичности на пулпата на заби со незавршен раст на корен				2
	Хистолошки специфичности на пародонциумот на забите со незавршен раст на корен				2
	Витални иритативни фактори				2
	Невитални иритативни фактори				2
	Инфламација на пулпата на забите со незавршен раст на корен				2
	Патолошки реакции на пулпата во апикалниот предел на заби со незавршен раст на корен				2
	Реакција на заби со незавршен раст на корен на одредени иритативни фактори				2
	Материјали за ендодонтски третман на заби со незавршен раст на корен				2
	Репарациони процеси во пулпата и периапикалното ткиво на заби со незавршен раст на корен				2
	Апексогенеза и апексификација				2
	Вкупно				30
	Вежби				Час
	Собирање и анализа на додтапна научна документација				9
	Запознавање со нови дијагностички методи				9
	Работа со пациенти –анамнеза , клинички преглед, дијагноза				9
	Работа со пациенти - изработка на план на терапија				9
	Работа со пациенти – терапија на млади трајни заби				9
	Вкупно				45
	студиска истражувачка работа				Час
	Анализа на современи релевантни научно-истражувачки трудови од областа на младите трајни заби. Анализа и приказ на случај на три пациенти				15
12	Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС				
13	Вкупен расположив фонд на време	180 часа			
14	Распределба на расположивото време	Предавања-30 часа, вежби-45 часа, студиска истражувачка работа- 15 часа, домашно учење и оценување- 90 часа			



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



15	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	45 часови		
16	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			
		16.2.	Самостојни задачи	15 часови		
		16.3.	Домашно учење	90 часови		
17	Начин на оценување	17.1.	Тест	50 бодови		
		17.2.	Активност и учество на предавања и вежби-10 бодови; Семинарска работа /проект (презентација : писмена и усна)-10 бодови	20 бодови		
		17.3.	Завршен(усен) испит	30 бодови		
18	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 59 бода	5 (пет) (F)		
			од 60 до 67 бода	6 (шест) (E)		
			Од 68 до 75 бода	7 (седум) (D)		
			од 76 до 84 бода	8 (осум) (C)		
			од 85 до 93 бода	9 (девет) (B)		
			од 94 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовна посета на предавања, вежби, активност на истите и освојување на минимум 42 бода од предвидените активности и од тестот. Доколку студентот не освои минимум 42 бода, во следниот испитен рок ќе полага писмен дел од испитот (70 бода) и завршен испит (30 бода).				
20	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација од страна на студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот				
22	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред . бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Војновиќ О.и сарадници	Биолошки основи у ендодонтском лечењу зуба са незавршеним растом корена,	Београд	1997
		2	Welbury R, Duggal M, Hosey MT.	Paediatric Dentistry	Oxford University press	2012
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред . бр.		Автор	Наслов	Издавач	Година	
1		Angus C. Cameron , Richard P. Widmer	Handbook of Pediatric Dentistry (4th Edition)	Mosby	2013	